

Милица Шкарик

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени
	Skarik, Milica (2012) Досегашни сознанија за мерењето на музичките искуства . Музика (17). ISSN 1409-5579		2
	Skarik, Milica (2012) Параметри за составување тестови за мерење на музички постигнувања . Годишен зборник 2011 на Факултетот за музичка уметност при УГД Штип, 2 (2). pp. 91-97. ISSN 1857-7296		
10.			
	Изведба на целовечерен камерен концерт во призната сала:		Поени
	во земјава 3 (три) поени во странство 5 (пет) поени		
	Skarik, Milica and Pavlovski, Branko (2012) Рецитал (целовечерен концерт) на Бранко Павловски - кларинет и Милица Шкарик - пијано . [Performance]		6
	Skarik, Milica and Arsenski, Mihailo (2012) Рецитал (целовечерен концерт) на Михајло Арсенски - тенор и Милица Шкарик - пијано . [Performance]		
	Изведба на дела снимени на ЦД во траење од околу 40 – 50 минути издадено од издавачка куќа:		Поени
	во земјава 6 (шест) поени во странство 6 (шест) поени		
	Skarik, Milica and Arsenski, Mihailo (2012) Lieder - Mélodies - Песни, Mihailo Arsenski - tenor, Milica Škarik - piano . [Audio]		6
	Музичка работилница, изложба и проекција		Поени
	во земјава 1 (еден) поени во странство 2 (два) поени		
	Skarik, Milica (2012) Музички работилници за изведба на избрани клавирски дела од Ј. С. Бах . In: Музички работилници, 22 мај, 23 мај, 30 мај и 1 јуни 2012, Музичко училиште "Сергеј Михајлов" - Штип, Факултет за музичка уметност - Штип, Музичко училиште "Христо Јуруков" - Кочани, Музичко училиште "Стефан Гајдов" - Велес.		4
		Вкупно поени	18